



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 30 април 1985
Скопје

Број 14

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

172.

Врз основа на Амандман IV, точка 1, став 4 на Уставот на СРМ и член 24 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 25 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Ванчо Апостолоки се избира за претседател на Претседателството на СРМ за наредниот мандатен период од една година.

II

Новоизбраниот претседател стапува на должност на 28 април 1985 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-308
26 април 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

173.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/73, 27/77 и 18/83), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО 1985 ГОДИНА

1. Основата за определување на боречкиот додаток во 1985 година се утврдува во износ од 24.179 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила со самиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 08-04-2168
24 април 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и
социјална политика,
Каменчо Горгов, с. р.

174.

Врз основа на член 326 став 3 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 26/84), републичкиот секретар за народна одбрана донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимациите на инспекторите за вршење на инспекциски надзор во областа на општонародната одбрана

Член 2

Легитимацијата на инспектор во областа на општонародната одбрана се издава според образецот што е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата на инспектор во областа на општонародната одбрана се изработува на тврда хартија во бела боја, со големина 10 x 6,5 см.

Легитимацијата се заштитува со обвивка од проширна маса која не се одвојува од легитимацијата.

Член 4

Легитимацијата се враќа по престанокот на овојството на инспектор во областа на општонародната одбрана на републичкиот секретар за народна одбрана.

Член 5

Замена на постојните легитимации ќе се изврши најдоцна во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој правилник

Член 6

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на легитимацијата на инспекторите и другите лица овластени да вршат инспекциски работи во областа на народната одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 18/77).

Член 7

Овој правилник влегува во сила со самиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-116/3
2 април 1985 година
Скопје

Републички секретар
за народна одбрана,
генерал-потполковник
Никола Кастратовиќ, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА
на инспектор во областа на општонародната
одбрана

Предна страна

Големина 9 x 6 см.

ГРВ НА СРМ	
Социјалистичка Република Македонија	
Републички секретаријат за народна одбрана	
2,5 x 3	ЛЕГИТИМАЦИЈА Рег. бр. —
	на инспектор во областа на
	општонародната одбрана
	Име _____
	Презиме _____
	Работник на _____
(датум на изда- вањето)	
(потпис на овластено лице)	
(М. П.)	

Задна страна

Извод од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 26/84) (текст на чл. 327 и 329)

175.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување вредноста на работите и работните задачи — планска појдовна основа, донесен од работниците во Керамичката индустрија „КИК“ во Куманово со референдум одржан на 14 февруари 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Керамичката индустрија „КИК“ во Куманово на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 89/84 од 6 јуни 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за огласноста на оспорениот Правилник со член 10 став 2 од Законот за општите начела на референдумот и другите облици на одлучување со лично изјаснување, како и за согласноста на член 79 од оспорениот Правилник со уставното начело на распределба според трудот и за неговата спротивност со член 173 став 3 од Законот за здружениот труд.

4. По барање на доносителот на оспорениот Правилник, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 89/84 од 10 октомври 1984 година, по повод поведената постапка го одложи одлучувањето за оценување уставноста и законитоста на означениот Правилник и им даде можност на работниците во означената организација до 20 декември 1984 година да извршат усогласување на оспорениот Правилник со Уставот и законот.

5. Судот во претходната постапка утврди дека оспорениот Правилник е донесен со референдум, но од донесувањето на одлуката за распишување на референдумот до одржувањето на референдумот за усвојување на оспорениот Правилник не поминало најмалку 15 дена, поради што Судот утврди дека Правилникот не е во согласност со член 10 став 2 од

Законот за општите начела на референдумот и другите облици на одлучување со лично изјаснување („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79), во кој е предвидено од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдумот до денот на одржување на референдумот да не може да помине помалку од 15 дена ни повеќе од 60 дена.

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 79 од оспорениот Правилник е предвидено личниот доход по основот минат труд да се утврдува во зависност од работниот стаж и тоа на тој начин што работник кој има до 3 години работен стаж не учествува во распределбата на средствата за лични доходи по овој основ, а максималниот износ од 15% работниците го добиваат со 25 години работен стаж.

Според мислењето на Судот доколку работниот стаж се зема како основ за определување на личниот доход по основот минат труд, тогаш минатиот труд на работникот треба да се вреднува според неговиот вкупен работен стаж и предвидениот износ за минат труд треба да се распоредува во текот на целокупниот работен стаж.

Со оглед на тоа што според оспорениот член правото на личен доход по основот минат труд се стекнува после три години работен стаж, Судот утврди дека овој член е во спротивност со член 173 став 3 од Законот за здружениот труд, во кој е предвидено дека правата, обврските и одговорностите, што работникот ги има од работен однос, ги остварува од денот кога почнал да работи. Исто така, според оспорениот член од Правилникот, максималниот износ по основот минат труд работникот веќе го достигнува со 25 години работен стаж, иако тој може да придонесува во зголемување на доходот на својата организација од првата година па се до крајот на својот работен стаж. Поради тоа Судот утврди дека овој член од Правилникот не е во согласност и со уставното начело на распределба според трудот.

7. Доносителот на оспорениот Правилник ни по протекот на предвидениот рок не изврши негово усогласување со Уставот и законот, поради што Судот одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

У. бр. 89/84

30 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
д-р Владимир Митков, с. р.

176.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 17 став 1 и 2 и член 25 став 1 од Правилникот за одговорноста на работниците за повреда на работните обврски, донесен од работниците на Монтажно — градежно — водостопанската задруга „Хидроградба“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Монтажно — градежно — водостопанската задруга „Хидроградба“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување законитоста на членовите 17 и 25 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

Според наводите во предлогот, овие одредби се незаконити и тоа член 17 став 1 и 2 затоа што рокот на застареноста на постапката за утврдување на одговорноста на работникот го определил на поинаков начин од оној утврден со член 90 од Законот за работните односи, а член 25 затоа што предвидува дисциплинската комисија да се состои од 3 члена, што значи без надворешни членови (не повеќе од 1/4 од вкупниот број на членови на комисија), со што не се обезбедува составот на комисијата во смисла на член 200 став 3 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 17 став 1 од Правилникот е предвидено рокот на застареност за поведување на постапката за утврдување на одговорноста да изнесува 6 месеци, без да биде означено од кога тече тој рок. Со став 2 на овој член е предвидено „од денот на извршувањето на повредата односно од денот на дознавањето за сторената повреда и сторителот, рокот за донесување на одлука за повреда на работните односи да застарува за шест месеци, сметано од денот на поведувањето на постапката“.

Според мислењето на Судот, со оваа одредба од Правилникот всушност не е предвидено од кога тече рокот на застареноста за поведување на постапка за утврдување на одговорноста на работникот за сторени повреди на работните односи и другите повреди на работната дисциплина, односно предвидените рокови не се юрделени во согласност со Законот.

Со член 90 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77 и 3/83) е предвидено постапката за утврдување на одговорноста на работникот (водење и изречување на мерка) да застарува во рок од 6 месеци од денот на дознавањето за повредата, но не подолго од 1 година од денот на сторивањето на повредата.

Со оглед на тоа што со член 17 став 1 од оспорениот Правилник не е предвидено од кога тече рокот на застареноста за водење на постапка за утврдување на одговорноста на работникот и за изречување на мерка за сторената повреда, а во став 2 на овие рокови се определени во несогласност со Законот, Судот утврди дека овие одредби не се во согласност со член 90 став 1 од Законот за работните односи.

Со член 25 од оспорениот Правилник е предвидено комисијата за водење на постапката и за изречување на мерки на работникот за сторени повреди да се состои од три члена.

Според член 200 став 3 од Законот за здружениот труд, определен број, но не повеќе од една четвртина од вкупниот број на членовите на дисциплинската комисија, мораат да бидат лица надвор од основната организација, што ги избираат работниците од листата која ја утврдува одборот на здружениот труд на собранието на општината на чија територија се наоѓа основната организација на предлог од синдикатот според постапката утврдена во став 2 на овој член.

Со оглед на тоа што со член 25 од оспорениот Правилник не е предвидено членови на дисциплинската комисија да бидат и лица надвор од основната организација, Судот утврди дека оваа одредба е во спротивност со член 200 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 111/84
20 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

177.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 28 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за усвојување на деталниот урбанистички план за урбанистичка единица бр. 7 во Куманово, донесена од Собранието на општина Куманово на 10 мај 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Куманово“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 187/84 од 21 ноември 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за усвојување на деталниот урбанистички план за урбанистичката единица бр. 7 во Куманово, донесен од Собранието на општина Куманово на 10 мај 1977 година. Постапката е поведена затоа што урбанистичкиот план, усвоен со оспорената Одлука, претходно не е ставен на јавен увид и по него не е организирана јавна расправа и затоа што оспорената одлука не ги одржи потребните податоци за објектите кои ќе се прадат на опфатеното земјиште, поради што пред Судот се постави прашањето за согласност на оваа Одлука со членовите 20 и 30 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78).

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека со оспорената Одлука се усвојува деталниот урбанистички план за 7 (седма) урбана единица во Куманово. Во оваа Одлука се определени само границите на означената урбанистичка единица, но во неа не е определено какви објекти ќе се прадат на опфатеното земјиште. Понатаму, Судот утврди дека оспорениот урбанистички план пред неговото усвојување од страна на Собранието не бил ставен на јавен увид и по него не била организирана јавна расправа.

5. Согласно член 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, просторните и урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа.

Со оглед на тоа што пред донесувањето на оспорената Одлука не е обезбеден јавен увид и не е организирана јавна расправа, Судот утврди дека таа не е во согласност со означената законска одредба.

Согласно член 20 од означениот Закон деталниот урбанистички план е составен дел на планот за реализација и особено содржи хоризонтални габарити, градежни парцели, катноста, намената на објектите, како хортикуларна обработка на слободните површини и друго. Со оглед на тоа што оспорената Одлука не ги одржи означените податоци, Судот утврди дека со тоа се овозможува вршење менување и дополнување на тој план без спроведување постапка утврдена со Законот и дека таа одлука не е во согласност со означената законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 187/84
28 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

165.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1984 ГОДИНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА

Член 1

Личните доходи остварени од 1966 до 1985 година заради утврдување на пензиската основа, кога се пресметуваат според нивото на личните доходи од 1984 година како претпоследна година од работата се пресметуваат со примена на следниве коефициенти:

Лични доходи остварени во годината	Со валоризационен коефициент
1965	43,330
1966	30,530
1967	26,289
1968	23,976
1969	21,382
1970	18,182
1971	15,175
1972	12,699
1973	10,918
1974	8,482
1975	6,858
1976	6,055
1977	5,169
1978	4,266
1979	3,575
1980	2,944
1981	2,233
1982	1,722
1983	1,370
1984	1,000
1985	1,000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1985 година.

Бр. 02-1136/1
17 април 1985 година
Скопје

Претседател,
Вера Лазарева, с. р.

166.

Врз основа на член 142 став 1 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на

Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА

Член 1

Во член 2 на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75), се додава нова глава XXXV — која гласи:

XXXV — ОРГАНСКО ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

Член 2

Во глава XXXV — Органско хемиска индустрија — како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат работните места:

1. — работоводител,
2. — работник на келми,
3. — работник на електролит,
4. — работоводител и работници на одржување,
5. — работник на течен хлор,
6. — работник на переење на филтер-преса и подготовка на суровина — чистач,
7. — работник на солина киселина,
8. — работник на хипохлорид.

Член 3

На работниците кои работат на работните места под реден број 2, 4 и 6 од член 2 на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 16 месеци стаж на осигурување.

На работниците кои работат на работните места под реден број 1 и 3 од член 2 на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 15 месеци стаж на осигурување.

На работниците кои работат на работните места под реден број 5, 7 и 8 од член 2 на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 14 месеци стаж на осигурување.

Член 4

Стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, но најрано од 15 мај 1945 година.

Стажот на осигурувањето со зголемено траење пред донесувањето на одлуката се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стажот на осигурувањето со зголемено траење да се плати од 7. V. 1968 година.

За периодите пред 7 мај 1968 година за работните места кои се утврдени со оваа одлука како работни места со зголемен стаж на осигурување, не се плаќа додатен придонес.

Член 5

Доказите дека осигуреникот врши работи и работни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 6

Фактичката положба за работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди комисија формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои отајот на осигурувањето се смета за зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба, и тоа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1137/1

17 април 1985 година

Скопје

Претседател,

Вера Лазарева, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

167.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, на седницата одржана на 5 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година.

Член 2

Посебниот додаток е организиран облик на општествена заштита на децата со потешки психофизички недостатоци кој се остварува како достojано парично примање.

I. Општи услови за остварување на посебниот додаток

Член 3

Посебен додаток можат да остварат деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 4

Како деца со потешки психофизички недостатоци се сметаат децата што се неспособни за школување и професионална рехабилитација.

Член 5

Степенот на психофизичкиот недостаток на децата се утврдува врз основа на наод и мислење на надлежна стручна институција и заклучок на Центарот за социјална работа на град Скопје.

Член 6

Посебниот додаток како облик на општествена заштита на децата можат да го користат децата со потешки психофизички недостатоци на семејство со постојано место на живеење на подрачјето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на Општината Кисела Вода.

Член 7

Дете со потешки психофизички недостатоци сместено во одговорна организација на здружениот труд на терет на општествената заедница не може да се стекне со право на посебен додаток.

Член 8

Посебен додаток можат да остваруваат децата со потешки недостатоци до навршени 26 години од животот.

II. Посебни услови за остварување на посебниот додаток

Член 9

Посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува во зависност од:

- возраста на детето, и
- материјалната состојба на семејството.

A. Возраст на детето

Член 10

Сообразно на возраста, децата со потешки психофизички недостатоци како корисници на посебниот додаток се групираат во три групи:

- I група — до 15 годишна возраст,
- II група — над 15 до 20 годишна возраст,
- III група — над 20 до 26 годишна возраст.

B. Материјална состојба на семејството

Член 11

Во зависност од материјалната состојба на семејството, посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува ако вкупните приходи по член на семејството не го надминуваат износот од 10.000,00 динари месечно во претходната календарска година.

Во вкупни приходи во смисла на претходниот став од овој член влегуваат:

1. личниот доход остварен од работен однос во здружениот труд и со него изедначени приходи;
2. пензијата и други примања по основ на пензио осигурување;
3. вистинските приходи од земјоделска дејност;
4. вистинскиот доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска или занаетчиска дејност;
5. надоместокот на личен доход за време траење на привремена неспособност за работа, по основ на работен однос и по основ на здравствено осигурување;
6. паричниот надоместок за време на привремена невработеност;
7. надоместокот на личен доход за време на задолжителна практична работа или доостручување;
8. личниот доход и интелектуална и друга нестојанска дејност и
9. другите на данок подложни приходи (од авторски права, патенти и други технички унапредувања, приход од издавање под закуп станбени и работни простории или земја, приходи од граѓанско-правен однос, повремени примања на брачниот или вонбрачниот другар од работа на „СИЦ“ и сл.).

Член 12

Во вкупни приходи на семејството не влегуваат:

1. паричниот надоместок (инвалиднина) за телесно оштетување и додаток за нега и помош што се остваруваат по прописите за инвалидско осигурување;
2. додатокот на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството;
3. студентскиот кредит, стипендии и ученички напрази што се исплаќуваат за редовно школување на децата;
4. надоместоците и помош од средствата за заедничка потрошувачка (репрес за годишен одмор, за топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во исклучителни случаи и сл.);

5. алиментацијата за издржување на дете — член на семејството;

6. теренскиот додаток и додаток за одвоен живот;

7. надоместокот на личен доход остварен по основ на иновација, рационализација и друг вид на творештвото во работните организации;

8. личниот доход кој работникот то остварил во работно време подолго од полното работно време, кога на таква работа бил обврзан со закон.

9. средствата што се плаќаат за местен самопридонес, на име солидарност за отклонување на елементарни непогоди и членарина на општествено-политичките организации, и

10. другите примања или надоместоци за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на семејството.

Член 13

Вистински приход од земјоделска дејност во смисла на член 11 точка В од оваа одлука, претставува катастарскиот приход кој служел како ошев за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година, помножен со коефициентот-факторот што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 14

Ако членовите на дете со потешки (психофизички) недостатоци остваруваат истовремено приход од работен однос и приходи од други основи како: приход од земјоделска дејност, доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност, приход од имот и имотни права (приход од згради, станбени и работни простории што (се издаваат под закуп) подложени на данок, месечниот износ на приходите остварени по другите основи се утврдува на тој начин што овие приходи се сведуваат на месечни приходи од личен доход од работен однос.

Член 15

Приходот од земјоделска дејност се сведува на личен доход од работен однос кога катастарскиот приход се помножи со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, и се подели со 12.

Како вкупен годишен приход од дополнително вршење на самостојна и професионална дејност се зема основицата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останати приходи се зема вкупниот остварен приход утврден со Договор,

Член 26

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток го сочинуваат: брачните другари, децата родени во брак и вон брак, посвоените деца, децата без родителска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) кога некој од брачните другари ги зем на издржување, ако се без обата родители, а тие се полнолетни и трајно неспособни за работа.

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток го сочинуваат и родителите на брачните другари (татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвоител) доколку овие фактички ги издржуваат.

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се сметаат за издржувани лица и истите се земаат во поделбата на приходите на семејството на корисникот.

III. Начин на остварување на посебниот додаток

Член 27

Барање за остварување на посебен додаток поднесува родителот или старателот на детето до Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вода, на чија територија семејството во кое живее детето има постојано место на живеење.

Со барањето се поднесуваат докази релевантни за одлучување за посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 28

Решение за посебен додаток во прв степен донесува секретарот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината.

Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината е должна да донесе решение најдоцна во рок од 60 дена од денот на уредно доставеното барање.

Член 29

Посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци, ако се исполнети сите услови може да се оствари најмногу 3 месеци нааназад од поднесувањето на барањето, не сметајќи го месецот во кој барањето е поднесено.

Член 30

Против првостепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се изјави молба до Комисијата за жалби при Здружената самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на приемот на првостепеното решение.

Член 31

Против второстепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се заведе управен спор, пред надлежниот суд.

Член 32

Во постапката за остварување на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се применуваат одредбите од Законот за општината управна постапка.

Член 33

На остварувањето на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци нема влијание остварувањето на додатокот на деца од страна на корисникот.

Член 34

Родителот или старателот на детето со потешки психофизички недостатоци е должен до општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата да ја пријави секоја промена која влијае на користењето на правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци најдоцна во рок од 15 дена, од денот на настанатата промена.

IV. Висина на посебниот додаток

Член 35

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

1. прва цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството не го надминува износот од 5.000,00 динари,

2. втора цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува 5.001,00 до 7.500,00 динари,

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 7.501,00 до 10.000,00 динари.

Член 36

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, сообразно возрастта и материјалната положба на семејството изнесува:

I цензусна група

— до 15 години	3.000,00 динари;
— над 15 до 20 години	3.800,00 динари;
— над 20 до 26 години	4.500,00 динари.

II цензусна група

— до 15 години	2.300,00 динари;
— над 15 до 20 години	3.000,00 динари;
— над 20 до 26 години	3.800,00 динари.

III цензусна група

— до 15 години	1.800,00 динари;
— над 15 до 20 години	2.700,00 динари;
— над 20 до 26 години	3.600,00 динари.

Член 37

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. IV. 1985 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Член 38

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 08-86 од 13 март 1984 година.

Бр. 08-99/10

5 април 1985 година

Скопје

Претседател,
Стојанка Јовчевска, с. р.

168.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, на седницата одржана на 4 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДО- ДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година.

Член 2

Посебниот додаток е организиран облик на општествена заштита на децата со потешки психофизички недостатоци кој се остварува како постојано парично примање.

I. Општи услови за остварување на посебниот додаток

Член 3

Посебен додаток можат да остварат деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 4

Како деца со потешки психофизички недостатоци се сметаат децата што се неспособни за школување и професионална рехабилитација.

Член 5

Степенот на психофизичкиот недостаток на децата се утврдува врз основа на наод и мислење на надлежна стручна институција и заклучок на Центарот за социјална работа на град Скопје.

Член 6

Посебниот додаток како облик на општествена заштита на децата, можат да го користат децата со потешки психофизички недостатоци на семејство со постојано место на живеење на подрачјето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар.

Член 7

Дете со потешки психофизички недостатоци сместено во соодветна организација на здружениот труд на терет на општествената заедница не може да се стекне со право на посебен додаток.

Член 8

Посебен додаток можат да остваруваат децата со потешки недостатоци до навршени 26 години од животот.

II. Посебни услови за остварување на посебниот додаток

Член 9

Посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува во зависност од:

- возраста на детето, и
- материјалната состојба на семејството.

A. Возраст на детето

Член 10

Сообразно возраста, децата со потешки психофизички недостатоци како корисници на посебниот додаток се групираат во три групи:

- I група — до 15 годишна возраст,
- II група над 15 до 20 годишна возраст,
- III група — над 20 до 26 годишна возраст

B. Материјална состојба на семејството

Член 11

Во зависност од материјалната состојба на семејството посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува ако вкупните приходи по член на семејството не го надминуваат износот од 10.000,00 динари месечно во претходната календарска година.

Во вкупни приходи во смисла на претходниот став од овој член влегуваат:

- 1. личниот доход остварен од работен однос во здружениот труд и со него изедначени приходи;
- 2. пензијата и други примања по основ на пензиско осигурување;
- 3. вистинските приходи од земјоделска дејност;

4. вистинскиот доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска или занаетчиска дејност;

5. надоместокот на личен доход за време траење на привремена неспособност за работа, по основ на работен однос и по основ на здравствено осигурување;

6. паричниот надоместок за време на привремена невработеност;

7. надоместокот на личен доход за време на задолжителна практична работа или дооотручување;

8. личниот доход од интелектуална и друга стопанска дејност;

9. другите на данок подложни приходи (од авторски права, патенти и други технички унапредувања, приход од издавање под закуп станбени и работни простории или земја, приходи од граѓанско-правен однос, повремени примања на брачниот или вонбрачниот другар од работа на „СИЦ“ и сл.)

Член 12

Во вкупни приходи на семејството не влегуваат:

1. паричниот надоместок (инвалиднина) за телесно оштетување и додаток за нега и помош што се остварува по прописите за инвалидско осигурување;

2. додатокот на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството;

3. студентскиот кредит, стипендии и ученички награди што се исплатуваат за редовно школување на децата;

4. надоместоците и помош од средствата за заедничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во исклучителни случаи и сл.);

5. алиментацијата за здружување на дете-член на семејството;

6. теренскиот додаток и додаток за двоен живот;

7. надоместокот на личен доход остварен по основ на иновација, рационализација и друг вид на творештвото во работните организации;

8. личниот доход кој работникот го остварил во работно време подолго од полното работно време, кога на таква работа бил обврзан со закон;

9. средствата што се плаќаат за местен самопридонес, на име солидарност за отклонување на елементарни непогоди и членарина на општествено-политичките организации, и

10. другите примања или надоместоци за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на семејството

Член 13

Вистински приход од земјоделска дејност во смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, претставува катастарскиот приход кој служел како основ за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година, помножен со коефициентот — факторот што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство

Член 14

Ако членовите на дете со потешки психофизички недостатоци остваруваат истовремено приход од работен однос и приходи од други основи како: приход од земјоделска дејност, доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност, приход од имот и имотни права (приход од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп) подложени на данок, месечниот износ на приходите остварени по другите основи се утврдува на тој начин што овие приходи се сведуваат на месечни приходи од личен доход од работен однос.

Член 15

Приходот од земјоделска дејност се сведува на личен доход од работен однос кога катастарскиот приход се помножи со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што го

утврдува републичкиот секретар-за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство, и подели со 12.

Како вкупен годишен приход од дополнително вршење на самостојна и професионална дејност се зема основницата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останатите приходи се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган.

Член 16

Во случај кога придонесот се плаќа во годишен паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој начин што висината на паушалниот износ се множи со 100 и добиениот износ се дели со просечната стапка на данокот утврден со одлука на Собранието на општините за таа или слична дејност.

Член 17

Приходите од згради, станбени и работни простори што се издаваат под закуп, се сметаат како годишни приходи од личен доход од работен однос и се делат на 12.

Член 18

Вкупниот месечен приход остварен по основ од работен однос во претходната година се утврдува според износите остварени за времето поминато на работа во претходната календарска година, а потоа се дели на бројот на членовите на семејството.

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкупниот приход се остварува по основ на работен однос на работи односно работни задачи кои се извршуваат под посебни услови, во тој случај остварениот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месеци за колку што се признава стаж на осигурување со зголемено траење на работите односно работните задачи.

Член 19

При утврдување на вкупниот приход во семејството се зема предвид и делот од личниот доход од земјоделска дејност што се остварува од сопственички дел на земјоделскиот имот односно оонаследнички дел на нерасправена оставина кој според наследниот право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа дали корисникот или членовите на неговото домаќинство живеат на тој имот и без оглед дали тие по користат сопственичкиот дел, односно оонаследничкиот дел од имотот и приходите.

Член 20

Кога членовите на потесното семејство живеат на земјоделски имот на ородници (браќа, сестри, родители, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот приход по член на семејството се зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој имот што припаѓа на членовите во потесното семејство во кое живее детето.

Член 21

Како приход од земјоделска дејност се смета катастарскиот приход што служел како основница за утврдување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност во тековната година за која се обезбедува правото при што не се земаат предвид обработени куќни дворови со површина до 500 m².

Член 22

Ако корисникот или неговиот брачен другар во текот на годината стекне својство на работник во здружениот труд или остварува други дополнителни приходи, како месечен износ на личен доход се зема аконтацијата на личниот доход од првиот полн месец по стекнувањето на тоа својство, односно висината на основницата според која е утврдена аконтацијата на придонесот на данокот, која се дели со бројот на месеците во тековната година за која е извршен разрезот.

Член 23

За пензиите, надоместите и другите примања остварени според посебни законски прописи се зема месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во месец декември во претходната година, а ако правото е остварено во тековната година се зема месечниот износ на примања според решението со кое е признато правото.

Член 24

Ако член на семејството на корисникот според посебни прописи биде ослободен од обврска за плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност, односно придонес од дополнително вршење на стопанска и нестопанска дејност, во тој случај овие приходи при утврдување на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци се пресметуваат во вкупните приходи на семејството. По исклучок, доколку поради настанати елементарни непогоди или други причини корисникот биде ослободен од плаќање на придонеси и за тоа донесе доказ од надлежниот орган на управата, тогаш овие приходи не влегуваат во основницата за утврдување на материјалната состојба на семејството.

Член 25

Ако еден од родителите на детето бара да се признае правото на посебен додаток на дете со потешки психофизички недостатоци, а другиот родител е на работа во странство кај странски работодавец, ќе се смета дека приходот на семејството го надминува износот утврден во член 9 од оваа одлука.

Член 26

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток го сочинуваат брачните другари, децата родени во брак и вон брак, посвоените деца, децата без родителска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) кога некој од брачните другари ги зела на издржување, ако се без обата родители, а тие се напочно и трајно неспособни за работа.

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток го сочинуваат и родители на брачните другари (татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвоител) доколку овие фактички ги издржуваат.

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се сметаат за издржувани лица и истите се земаат во поделбата на приходите на семејството на корисникот.

III. Начин на остварување на посебниот додаток

Член 27

Барање за остварување на посебен додаток поднесува родителот или старателот на детето до Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на Општината Центар на чија територија семејството во кое живее детето има постојано место на живеење.

Со барањето се поднесуваат докази релевантни за одлучување за посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 28

Решение за посебен додаток во прв степен донесува секретариот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на Општината.

Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на Општината е должна да донесе решение најдоцна во рок од 60 дена, од денот на уредно доставено барање.

Член 29

Посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци, ако се исполнети сите услови може да се оствари најмногу 3 месеци нааназад од поднесувањето на барањето, не сметајќи го месецот во кој барањето е поднесено.

Член 30

Против првостепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се изјави молба до Комисијата за жалби при Здружената самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на приемот на првостепеното решение.

Член 31

Против второстепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се заведе управен спор, пред надлежниот суд.

Член 32

Во постапката за остварување на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 33

На остварувањето на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци нема влијание остварувањето на додатокот на деца од страна на корисникот.

Член 34

Родителот или старателот на детето со потешки психофизички недостатоци е должен до општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата да ја пријави секоја промена која влијае на користењето на правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци најдоцна во рок од 15 дена, од денот на настанатата промена.

IV. Висина на посебниот додаток

Член 35

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

1. прва цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството не го надминува износот од 5.000,00 динари,

2. втората цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува 5.001,00 до 7.500,00 динари,

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 7.501,00 до 10.000,00 динари.

Член 36

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, сообразно возраста и материјалната положба на семејството изнесува:

I цензусна група

— до 15 години	3.000,00 динари;
— над 15 до 20 години	3.800,00 динари;
— над 20 до 26 години	4.500,00 динари.

II цензусна група

— до 15 години	2.300,00 динари;
— над 15 до 20 години	3.000,00 динари;
— над 20 до 26 години	3.800,00 динари.

III цензусна група

— до 15 години	1.800,00 динари;
— над 15 до 20 години	2.700,00 динари;
— над 20 до 26 години	3.600,00 динари.

Член 37

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. IV. 1985 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Член 38

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 08-96 од 13 март 1984 година.

Бр. 08-114/10
4 април 1985 година
Скопје

Претседател,
Марија Узунова, с. р.

169.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, на седницата одржана на 5 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година.

Член 2

Посебниот додаток е организиран облик на општествена заштита на децата со потешки психофизички недостатоци кој се остварува како постојано парично примање.

I. Општи услови за остварување на посебниот додаток

Член 3

Посебен додаток можат да остварат деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 4

Како деца со потешки психофизички недостатоци се сметаат децата што се неспособни за школување и професионална рехабилитација.

Член 5

Степенот на психофизичкиот недостаток на децата се утврдува врз основа на наод и мислење на надлежна стручна институција и заклучок на Центарот за социјална работа на град Скопје.

Член 6

Посебниот додаток како облик на општествена заштита на децата, можат да го користат децата со потешки психофизички недостатоци на семејството со постојано место на живеење на подрачјето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош.

Член 7

Дете со потешки психофизички недостатоци сместено во одоветна организација на здружениот труд на терет на опшествената заедница не може да се стекне со право на посебен додаток.

Член 8

Посебен додаток можат да остваруваат децата со потешки недостатоци до навршени 26 години од животот.

II. Посебни услови за остварување на посебниот додаток

Член 9

Посебниот додаток за деца со потешки психо-физички недостатоци се остварува во зависност од:

- возраста на детето, и
- материјалната состојба на семејството.

А. Возраст на детето

Член 10

Сообразно возраста, децата со потешки психо-физички недостатоци како корисници на посебниот додаток се групираат во три групи:

- I група — до 15 годишна возраст
- II група — над 15 до 20 годишна возраст,
- III група — над 20 до 26 годишна возраст

Б. Материјална состојба на семејството

Член 11

Во зависност од материјалната состојба на семејството посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува ако вкупните приходи по член на семејството не го надминуваат износот од 10.000,00 динари месечно во претходната календарска година.

Во вкупни приходи во смисла на претходниот став од овој член влегуваат

1. личниот доход остварен од работен однос во здружениот труд и со него изедначени приходи,

2. пензијата и други примања по основ на пензиско осигурување;

3. вистинските приходи од земјоделска дејност;

4. вистинскиот доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска или занаетчиска дејност,

5. надоместокот на личен доход за време траење на привремена неспособност за работа, по основ на работен однос и по основ на здравствено осигурување;

6. паричниот надоместок за време на привремена невработеност,

7. надоместокот на личен доход за време на задолжителна практична работа или доостручување;

8. личниот доход од интелектуална и друга нестопанска дејност, и

9. другите на данок подложни приходи (од авторски права, патенти и други технички унапредувања, приход од издавање под закуп станбени и работни простории или земја, приходи од граѓанско-правен однос, повремени примања на брачниот или вонбрачниот другар од работа на „СИЦ“ и сл).

Член 12

Во вкупниот приход на семејството не влегуваат:

1. паричниот надоместок (инвалиднизна) за телесно оштетување и додаток за нега и помош што се остваруваат по прописите за инвалидско осигурување;

2. додаток на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството;

3. студентскиот кредит, стипендии и ученички награди што се исплатуваат за редовно школување на децата;

4. надоместоците и помош од средствата за заедничка потрешувачка (ретрес за годишен одмор, за топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во исклучителни случаи и сл.);

5. алиментацијата за издржување на дете — член на семејството;

6. теренскиот додаток и додаток за одвоен живот;

7. надоместокот на личен доход остварен по основ на иновација, рационализација и друг вид на творештвото во работните организации;

8. личниот доход кој работникот го остварил во работното време подолго од полното работно време, кога на таква работа бил обврзан со закон;

9. средствата што се плаќаат за местен самопридонес, на име солидарност за отклонување на елементарни непогоди и членарина на општествено-политичките организации, и

10. другите примања или надоместоци за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на семејството.

Член 13

Вистински приход од земјоделска дејност во смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, претставува катастарскиот приход кој служи како основ за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година, помножен со коефициентот — факторот што по утврдување републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство

Член 14

Ако членовите на дете со потешки психофизички недостатоци остваруваат истовремено приход од работен однос и приходи од други основи како: приход од земјоделска дејност, доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност, приход од имот и имотни права (приходи од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп) подложни на данок, месечниот износ на приходите остварени по другите основи се утврдува на тој начин што овие приходи се сведуваат на месечни приходи од личен доход од работен однос

Член 15

Приходот од земјоделска дејност се сведува на личен доход од работен однос кога катастарскиот приход ќе се помножи со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што по утврдување републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство и подели со 12

Како вкупен годишен приход од дополнително вршење на самостојна и професионална дејност се зема основницата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останати приходи се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган.

Член 16

Во случај кога придонесот се плаќа во годишен паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој начин што висината на паушалниот износ се множи со 100 и добиениот износ се дели со просечната стапка на данокот утврден со одлука на Собранието на општините за таа или слична дејност.

Член 17

Приходите од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп, се сметаат како годишни приходи од личен доход од работен однос и се делат на 12.

Член 18

Вкупниот месечен приход остварен по основ од работен однос во претходната година се утврдува според износите остварени за времето поминато на работа во претходната календарска година, а потоа се дели на бројот на членовите на семејството.

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкупниот приход се остварува по основ на работен однос на работи односно работни задачи кои се извршуваат под посебни услови, во тој случај остварениот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месеци за колку што се признава стаж на осигурување со зголемено траење на работите односно работните задачи

Член 19

При утврдување на вкупниот приход во семејството се зема предвид и делот од личниот доход од земјоделска дејност што се остварува од сопственички дел на земјоделскиот имот односно сопственички дел на нерасправена оставина кој според наследното право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа дали корисникот или членовите на неговото домаќинство живеат на тој имот и без оглед дали тие го користат сопственичкиот дел, односно сопственичкиот дел од имотот и приходите.

Член 20

Кога членовите на потесното семејство живеат на земјоделски имот на ородници (браќа, сестри, родители, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот приход по член на семејството се зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој имот што отпаѓа на членовите во потесното семејство во кое живее детето.

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се утврдува така што целокупниот катастарски приход се дели на онолку еднакви делови колку што има ородници кои живеат на имотот.

Член 21

Како приход од земјоделска дејност се смета катастарскиот приход што служел како основа за утврдување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност во тековната година за која се обезбедува правото, при што не се земаат предвид обработени куќни дворови со површина до 500 m².

Член 22

Ако корисникот или неговият брачен другар во текот на годината стекне својство на работник во здружениот труд или остварува други дополнителни приходи, како месечен износ на личен доход се зема аконтацијата на личниот доход од првиот полн месец по стекнувањето на тоа својство, односно висината на основната според која е утврдена аконтацијата на придонесот на данокот, која се дели со бројот на месеците во тековната година за која е извршен разрезот.

Член 23

За пензиите, надоместоците и другите примања остварени според посебни законски прописи се зема месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во месец декември во претходната година, а ако правото е остварено во тековната година се зема месечниот износ на примања според решението со кое е признато правото.

Член 24

Ако член на семејството на корисникот според посебни прописи биде ослободен од обврска за плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност, односно придонес од дополнително вршење на стопанска и нестопанска дејност, во тој случај овие приходи при утврдување на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци се пресметуваат во вкупните приходи на семејството. По исклучок поради настанати елементарни непогоди или други причини корисникот биде ослободен од плаќање на придонеси и за тоа донесе доказ од надлежниот орган на управата, погаш овие приходи не влегуваат во основницата за утврдување на материјалната состојба на семејството.

Член 25

Ако еден од родителите на детето бара да се признае правото на посебен додаток на дете со потешки психофизички недостатоци, а другиот родител е на работа во странство кај странски работодавец, ќе се смета дека приходот на семејството го надминува износот утврден во член 9 од оваа одлука.

Член 26

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток по сочинуваат брачните другари, децата родени во

браќа и вон браќа, посвоените деца, децата без родителска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) кога некој од брачните другари ги зела на издржување, ако се без обата родители, а тие се полно и трајно неспособни за работа.

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток по сочинуваат и родителите на брачните другари (татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвоител) доколку овие фактички ги издржуваат.

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се сметаат за издржувани лица и истите се земаат во поделбата на приходите на семејството на корисникот.

III. Начин на остварување на посебниот додаток

Член 27

Барање за остварување на посебен додаток поднесува родителот или старателот на детето до Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош на чија територија семејството во кое живее детето има постојано место на живеење.

Со барањето се поднесуваат докази релевантни за одлучување за посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 28

Решение за посебен додаток во прв степен донесува секретарот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината.

Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината е должна да донесе решение најдоцна во рок од 60 дена, од денот на уредно доставеното барање.

Член 29

Посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци, ако се исполнети сите услови може да се оствари најмногу 3 месеци нааназад од поднесувањето на барањето, не сметајќи го месецот во кој барањето е поднесено.

Член 30

Против првостепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се изјави молба до Комисијата за жалби при Здружената самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на приемот на првостепеното решение.

Член 31

Против второстепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се заведе управен спор, пред надлежниот суд.

Член 32

Во постапката за остварување на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 33

На остварувањето на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци нема влијание остварувањето на додатокот на деца од страна на корисникот.

Член 34

Родителот или старателот на детето со потешки психофизички недостатоци е должен до општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата да ја пријави секоја промена која влијае на користењето на правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци најдоцна во рок од 15 дена, од денот на настаната промена.

IV. Висина на посебниот додаток**Член 35**

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

1. прва цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството не го надминува износот од 5.000,00 динари,

2. втора цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува 5.001,00 до 7.500,00 динари,

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 7.501,00 до 10.000,00 динари.

Член 36

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, сообразно возраста и материјалната положба на семејството изнесува

I цензусна група

— до 15 години	3 000,00 динари,
— над 15 до 20 години	3 800,00 динари,
— над 20 до 26 години	4 500,00 динари.

II цензусна група

— до 15 години	2 300,00 динари;
— над 15 до 20 години	3 000,00 динари,
— над 20 до 26 години	3 800,00 динари.

III цензусна група

— до 15 години	1 800,00 динари;
— над 15 до 20 години	2.700,00 динари;
— над 20 до 26 години	3 600,00 динари.

Член 37

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1985 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Член 38

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 08-82 од 13 март 1983 година.

Бр. 08-103/10
5 април 1985 година
Скопје

Претседател,
Ацанка Јаневска, с. р.

170.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на, остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на седницата одржана на 8 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година.

Член 2

Посебниот додаток е организиран облик на општествена заштита на децата со потешки психофизички недостатоци кој се остварува како постојано парично примање.

I. Општи услови за остварување на посебниот додаток**Член 3**

Посебен додаток можат да остварат деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 4

Степенот на психофизичкиот недостаток на децата се утврдува врз основа на наод и мислење на надлежната стручна институција и заклучок на Центарот за социјална работа на град Скопје.

Член 5

Како деца со потешки психофизички недостатоци се сметаат децата што се неспособни за школување и професионална рехабилитација

Член 6

Посебниот додаток како облик на општествена заштита на децата, можат да го користат децата со потешки психофизички недостатоци на семејство со постојано место на живеење на подрачјето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба.

Член 7

Дете со потешки психофизички недостатоци сместено во соодветна организација на здружениот труд на терет на општествената заедница не може да се стекне со право на посебен додаток.

Член 8

Посебен додаток можат да остваруваат децата со потешки недостатоци до навршени 26 години од животот.

II. Посебни услови за остварување на посебниот додаток**Член 9**

Посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува во зависност од:
— возраста на детето, и
— материјалната состојба на семејството.

A. Возраст на детето**Член 10**

Сообразно возраста, децата со потешки психофизички недостатоци како корисници на посебниот додаток се групираат во три групи.

I група — до 15 годишна возраст,

II група — над 15 до 20 годишна возраст,

III група — над 20 до 26 годишна возраст.

B. Материјална состојба на семејството

Во зависност од материјалната состојба на семејството, посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува како вкупните приходи по член на семејството не го надминуваат износот од 10.000,00 динари месечно во претходната календарска година.

Во вкупни приходи во смисла на претходниот став од овој член влегуваат:

1. личниот доход остварен од работен однос во здружениот труд и со него изедначени приходи;

2. пензијата и други примања по основ на пензиско осигурување,

3. вистинските приходи од земјоделска дејност;

4. вистинскиот доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска или занаетчиска дејност,

5. надоместокот на личен доход за време траење на привремена неспособност за работа, по основ на работен однос и по основ на здравствено осигурување,

6. паричниот надоместок за време на привремена невработеност,

7. надоместокот на личен доход за време на задолжителна практична работа или доостручување,

8. личниот доход од интелектуална и друга стопанска дејност; и

9. другите на данок подложни приходи (од авторски права патенти и други технички унапредувања, приход од издавање под закуп станбени и работни простории или земја, приходи од граѓанско-правен однос, привремени примања на брачниот или вонбрачниот другар од работа на „СИЦ“ и сл)

Член 12

Во вкупни приходи на семејството не влегуваат: 1. паричниот надоместок (инвалидинина) за телесно оштетување и додаток за нега и помош што се остварува по прописите за инвалидско осигурување;

2. додатокот на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството;

3. студентскиот кредит, стипендии и ученички награди што се исплатуваат за редовно школување на децата,

4. надоместоците и помош од оредствата за заедничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во исклучителни случаи и сл);

5. алиментацијата за издржување на дете — член на семејството,

6. теренскиот додаток и додаток за двоен живот,

7. надоместокот на личен доход остварен по основ на иновација, рационализација и друг вид на творештвото во работните организации;

8. личен доход кој работникот го остварил во работно време подолго од полното работно време, кога на таква работа бил обврзан со закон;

9. средствата што се исплаќаат за местен самопридонос, на име солидарност за отклонување на елементарни непогоди и членарина на општествено-политичките организации, и

10. другите примања или надоместоци за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на семејството

Член 13

Вистински приход од земјоделска дејност во смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, претставува катастарскиот приход кој служел како основ за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година, помножен со коефициентот — факторот што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 14

Ако членовите на дете со потешки психофизички недостатоци остваруваат истовремено приход од работен однос и приходи од други основи како: приход од земјоделска дејност, доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност, приход од имот и имотни права (приход од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп) подложни на данок, месечниот износ на приходите остварени по другите основи се утврдува на тој начин што овие приходи се сведуваат на месечни приходи од личен доход од работен однос.

Член 15

Приходот од земјоделска дејност се сведува на личен доход од работен однос кога катастарскиот приход ќе се помножи со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што го утврдува републичкиот секретар за финансии во

согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, и подели со 12.

Како вкупен годишен приход од дополнително вршење на самостојна и професионална дејност се зема основницата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останатите приходи се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган

Член 16

Во случај кога придонесот се плаќа во годишен пашален износ, вкупниот приход се утврдува на тој начин што висината на пашалниот износ се помножи со 100 и добиениот износ се дели со просечната стапка на данокот утврден со одлука на Собранието на општините за таа или слична дејност.

Член 17

Приходите од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп, се сметаат како годишни приходи од личен доход од работен однос и се делат на 12

Член 18

Вкупниот месечен приход остварен по основ од работен однос во претходната година се утврдува според износите остварени за времето поминато на работа во претходната календарска година, а потоа се дели на бројот на членовите на семејството

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкупниот приход се остварува по основ на работен однос на работи односно работни задачи кои се извршуваат под посебни услови, во тој случај остварениот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месеци за колку што се признава стаж на осигурување со зголемено траење на работите односно работните задачи.

Член 19

При утврдување на вкупниот приход во семејството се зема предвид и делот од личниот доход од земјоделска дејност што се остварува од сопственички дел на земјоделскиот имот, односно сопственички дел на нарасправената оставина кој според наследното право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа дали корисникот или членовите на неговото домаќинство живеат на тој имот и без оглед дали тие го користат сопственичкиот дел односно сопственичкиот дел од имотот и приходите.

Член 20

Кога членовите на потесното семејство живеат на земјоделски имот на сродници (браќа, сестри, родители, посвоители, очув, маќеа, свекор, свекрва, тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот приход по член на семејството се зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој имот што отпаѓа на членовите во потесното семејство во кое живеат детето

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се утврдува така што целокупниот катастарски приход се дели на онолку еднакви делови колку што има сродници кои живеат на имотот

Член 21

Како приход од земјоделска дејност се смета катастарскиот приход што служел како основница за утврдување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност во тековната година за која се обезбедува правото, при што не се земаат предвид обработени куќни дворови со површина до 500 m².

Член 22

Ако корисникот или неговият брачен другар во текот на годината стекне својство на работник во здружениот труд или остварува други дополнителни приходи, како месечен износ на личен доход се зема аконтацијата на личниот доход од првиот полн месец по стекнувањето на тоа својство, односно висината на основницата според која е утврдена аконтацијата

на придонесот на данокот, која се дели со бројот на месеците во тековната година за која е извршен разрезот

Член 23

За пензиите, надоместоците и другите примања остварени според посебни законоски прописи се зема месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во месец декември во претходната година, а ако правото е остварено во тековната година се зема месечниот износ на примања според решението со кое е признато правото

Член 24

Ако член на семејството на корисникот според посебни прописи биде ослободен од обврска за плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност, односно придонес од дополнително вршење на стопанска и нестопанска дејност, во тој случај овие приходи при утврдување на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци се пресметуваат во вкупните приходи на семејството. По исклучок, доколку поради настанати елементарни непогоди или други причини корисникот биде ослободен од плаќање на придонеси и за тоа донесе доказ од надлежниот орган на управата, тогаш овие приходи не влегуваат во основницата за утврдување на материјалната состојба на семејството

Член 25

Ако еден од родителите на детето бара да се признае правото на посебен додаток на дете со потешки психофизички недостатоци, а другиот родител е на работа во странство кај странски работодавец, ќе се смета дека приходот на семејството го надминува износот утврден во член 9 од оваа одлука

Член 26

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток го сочинуваат: брачните другари, децата родени во брак и вон брак, посвоените деца, децата без родителска прија (внучиња, браќа, сестри и други деца) кога некој од брачните другари ги зел на издржување, ако се без обата родители, а тие се на полно и трајно неспособни за работа.

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток го сочинуваат и родителите на брачните другари (татко, мајка, тест и тешта, ојув и маќеа и посвоител) доколку овие фактички ги издржуваат.

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се сметаат за издржувани лица и истите се земаат во поделбата на приходите на семејството на корисникот.

III. Начин на остварување на посебниот додаток

Член 27

Барање за остварување на посебен додаток поднесува родителот или старателот на детето до Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба на чија територија семејството во кое живее детето има постојано место на живеење.

Со барањето се поднесуваат докази релевантни за одлучување за посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 28

Решение за посебен додаток во прв степен донесува секретарот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината

Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината е должна да донесе решение најдоцна во рок од 60 дена, од денот на уредно доставеното барање.

Член 29

Посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци ако се исполнети сите услови може

да се оствари најмногу 3 месеци назазад од поднесувањето на барањето, не сметајќи го месецот во кој барањето е поднесено.

Член 30

Против првостепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се изјави молба до Комисијата за жалби при Здружената самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на приемот на првостепеното решение.

Член 31

Против второстепеното решение за правото на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се заведе управен спор, пред надлежниот суд

Член 32

Во постапката за остварување на правото на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка

Член 33

На остварувањето на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци нема влијание остварувањето на додатокот на деца од страна на корисникот.

Член 34

Родителот или старателот на детето со потешки психофизички недостатоци е должен до општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата да ја пријави секоја промена која влијае на користењето на правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци најдоцна во рок од 15 дена, од денот на настанатата промена.

IV. Висина на посебниот додаток

Член 35

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

1. прва цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството не го надминува износот од 5 000,00 динари,

2. втора цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува 5.001,00 до 7 500,00 динари,

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 7.501,00 до 10 000,00 динари.

Член 36

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, сообразно возраста и материјалната положба на семејството изнесува:

I цензусна група

— до 15 години	3.000,00 динари;
— над 15 до 20 години	3.800,00 динари;
— над 20 до 26 години	4.500,00 динари.

II цензусна група

— до 15 години	2.300,00 динари;
— над 15 до 20 години	3.000,00 динари;
— над 20 до 26 години	3 800,00 динари.

III цензусна група

— до 15 години	1 800,00 динари;
— над 15 до 20 години	2.700,00 динари;
— над 20 до 26 години	3.600,00 динари.

Член 37

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1985 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Член 38

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 08-96 од 12 март 1984 година.

Бр. 08-96/10

8 април 1985 година
Скопје

Претседател,

Мирко Колевски, с. р.

171.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, а во согласност со член 25 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и Самоуправната спогодба за поблиско определување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за децата со потешки психофизички недостатоци, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, на седницата одржана на 8 април 1985 година, донесо

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ НЕДОСТАТОЦИ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година.

Член 2

Посебниот додаток е организиран облик на општествена заштита на децата со потешки психофизички недостатоци кој се остварува како постојано парично примање.

I. Општи услови за остварување на посебниот додаток

Член 3

Посебен додаток можат да остварат деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 4

Како деца со потешки психофизички недостатоци се сметаат децата што се неспособни за школување и професионална рехабилитација.

Член 5

Степенот на психофизичкиот недостаток на децата се утврдува врз основа на наод и мислење на надлежна стручна институција и заклучок на Центарот за социјална работа на град Скопје.

Член 6

Посебниот додаток како облик на општествената заштита на децата, можат да го користат децата со потешки психофизички недостатоци на семејство со постојано место на живеење на подрачјето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир.

Член 7

Дете со потешки психофизички недостатоци сместено во одоветна организација на здружениот труд на терет на општествената заедница не може да се стекне со право на посебен додаток.

Член 8

Посебен додаток можат да остваруваат децата со потешки недостатоци до навршени 26 години од животот.

II. Посебни услови за остварување на посебниот додаток

Член 9

Посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува во зависност од:
— возраста на детето, и
— материјалната состојба на семејството.

A. Возраст на детето

Член 10

Сообразно со возраста, децата со потешки психофизички недостатоци како корисници на посебниот додаток се групираат во три групи:

- I група — до 15 годишна возраст,
- II група — над 15 до 20 годишна возраст,
- III група — над 20 до 26 годишна возраст.

B. Материјална состојба на семејството

Член 11

Во зависност од материјалната состојба на семејството, посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се остварува ако вкупните приходи по член на семејството не го надминуваат износот од 10.000,00 динари месечно во претходната календарска година.

Во вкупни приходи во смисла на претходниот став од овој член влегуваат:

1. личниот доход остварен од работен однос во здружениот труд и со него изедначени приходи;
2. пензијата и други примања по основ на пензијско осигурување;
3. вистинските приходи од земјоделска дејност;
4. вистинскиот доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска или занаетчиска дејност;
5. надоместокот на личен доход за времетраење на привремена неспособност за работа, по основ на работен однос и по основ на здравствено осигурување;
6. паричниот надоместок за време на привремена невработеност;
7. надоместокот на личен доход за време на задолжителна практична работа или доостручување;
8. личниот доход од интелектуална и друга стопанска дејност; и
9. другите на данок подложни приходи (од авторски права, патенти и други технички унапредувања, приходи од издавање под закуп станбени и работни простории или земја, приходи од граѓанско-правен однос, повремена примања на брачниот или вонбрачниот другар од работа на „СИЦ“ и сл.).

Член 12

Во вкупни приходи на семејството не влегуваат:

1. паричниот надоместок (инвалиднина) за телесно оштетување и додаток за нега и помош што се остварува по прописите за инвалидско осигурување;
2. додатокот на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството;
3. студентскиот кредит, стипендии и ученички награди што се исплатуваат за редовно школување на децата;
4. надоместоките и помош од средствата за заедничка потрошувачка (ретрес за годишен одмор, за топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во исклучителни случаи и сл.);
5. алиментацијата за издржување на дете-член на семејството;
6. теренскиот додаток и додаток за одвоен живот;
7. надоместокот на личен доход остварен по основ на иновација, рационализација и друг вид на творештвото во работните организации;
8. личниот доход кој работникот го остварил во работно време подолго од полното работно време, кога на таква работа бил обврзан со закон;

9. оредствата што се плаќаат за местен самопридонес, на име солидарност за отклонување на елементарни непогоди и членарина на општествено-политичките организации, и

10. другите примања или надоместоци за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на семејството.

Член 13

Вистински приход од земјоделска дејност во смисла на член 11 точка 3 од оваа одлука, преставува катастарскиот приход кој служел како основи за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година, помножен со коефициентот — факторот што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство

Член 14

Ако членовите на дете со потешки психофизички недостатоци остваруваат истовремено приход од работен однос и приходи од други основи како приход од земјоделска дејност, доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност, приход од имот и имотни права (приходи од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп) подложни на данок, месечниот износ на приходите остварени по другите основи се утврдува на тој начин што овие приходи се сведуваат на месечни приходи од личен доход од работен однос

Член 15

Приходот од земјоделска дејност се оведува на личен доход од работен однос кога катастарскиот приход ќе се помножи со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, и подели со 12.

Како вкупен годишен приход од дополнително вршење на самостојна и професионална дејност се зема основицата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останатите приходи се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган.

Член 16

Во случај кога придонесот се плаќа во годишен паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој начин што влианата на паушалниот износ се множи со 100 и добиениот износ се дели со просечната стапка на данокот утврден со одлука на Собранието на општините за таа или слична дејност

Член 17

Приходите од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп, се сметаат како годишни приходи од личен доход од работен однос и се делат на 12.

Член 18

Вкупниот месечен приход остварен по основ од работен однос во претходната година се утврдува според износите остварени за времето поминато на работа во претходната календарска година, а потоа се дели на бројот на членовите на семејството.

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкупниот приход се остварува по основ на работен однос на работи односно работни задачи кои се извршуваат под посебни услови, во тој случај остварениот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месеци за колку што се признава стаж на осигурување со зголемено траење на работите односно работните задачи.

Член 19

При утврдување на вкупниот приход во семејството се зема предвид и делот од личниот доход од земјоделска дејност што се остварува од сопственич-

ки дел на земјоделскиот имот односно сопственички дел на нерасправена оставина кој според наследното право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа дали корисникот или членовите на неговото семејство живеат на тој имот и без оглед дали тие го користат сопственичкиот дел односно сопственичкиот дел од имотот и приходите.

Член 20

Кога членовите на потесното семејство живеат на земјоделски имот на сродници (браќа, сестри, родители, посвоители, очув, маќа, свекор, свекрва, тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот приход по член на семејството се зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој имот што отпаѓа на членовите во потесното семејство во кое живее детето.

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се утврдува така што целокупниот катастарски приход се дели на онолку еднакви делови колку што има сродници кои живеат на имотот.

Член 21

Како приход од земјоделска дејност се смета катастарскиот приход што служел како основица за утврдување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност во тековната година за која се обезбедува правото, при што не се земаат предвид обработени куќни дворови со површина до 500 m².

Член 22

Ако корисникот или неговиот брачен другар во текот на годината стекне својство на работник во здружениот труд или остварува други дополнителни приходи, како месечен износ на личен доход се зема аконтацијата на личниот доход од првиот полн месец по стекнувањето на тоа својство, односно висината на основицата според која е утврдена аконтацијата на придонесот на данокот, која се дели со бројот на месеците во тековната година за која е извршен разрезот.

Член 23

За пензиите, надоместоците и другите примања остварени според посебни законски прописи се зема месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во месец декември во претходната година, а ако правото е остварено во тековната година се зема месечниот износ на примања според решението со кое е признато правото.

Член 24

Ако член на семејството на корисникот според посебни прописи биде ослободен од обврска за плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност, односно придонес од дополнително вршење на стопанска и нестопанска дејност, во тој случај овие приходи при утврдување на посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци се пресметуваат во вкупните приходи на семејството. По исклучок, доколку поради настанати елементарни непогоди или други причини корисникот биде ослободен од плаќање на придонеси и за тоа донесе доказ од надлежниот орган на управата, тогаш овие приходи не влегуваат во основицата за утврдување на материјалната состојба на семејството.

Член 25

Ако еден од родителите на детето бара да се признае правото на посебен додаток на дете со потешки психофизички недостатоци а другиот родител е на работа во странство кој странски работодавец, ќе се смета дека приходот на семејството го надминува износот утврден во член 9 од оваа одлука.

Член 26

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток го сочинуваат: брачните другари, децата родени во брак и вон брак, посвоените деца, децата без родителска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) кога некој од брачните другари ги зел на издржува-

ње, ако се без обата родители, а тие се полно и трајно неспособни за работа.

Семејството во кое на детето со потешки психофизички недостатоци се обезбедува посебен додаток го очинуваат и родителите на брачните другари (тако, мајка, татко и тешка, татко и мајка и повои-тел) доколку овие фактички ги издржуваат.

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се сметаат за издржувани лица и истите се земаат во поделбата на приходите на семејството на корисникот.

III. Начин на остварување на посебниот додаток

Член 27

Барање за остварување на посебен додаток поднесува родителот или старателот на детето до Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир на чија територија семејството во кое живее детето има постојано место на живеење.

Со барањето се поднесуваат докази релевантни за одлучување за посебниот додаток на деца со потешки психофизички недостатоци.

Член 28

Решение за посебен додаток во прв степен донесува секретарот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината.

Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината е должна да донесе решение најдоцна во рок од 60 дена, од денот на уредно доставеното барање.

Член 29

Посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци, ако се исполнети сите услови може да се оствари најмногу 3 месеци назазад од поднесувањето на барањето, не сметајќи го месецот во кој барањето е поднесено.

Член 30

Против првостепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се изјави молба до Комисијата за жалби при Здружената самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје, во рок од 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на приемот на првостепеното решение.

Член 31

Против второстепеното решение за правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци може да се заведе управен спор, пред надлежниот суд.

Член 32

Во постапката за остварување на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.

Член 33

На остварувањето на правото на посебен додаток за деца со потешки психофизички недостатоци нема влијание остварувањето на додатокот на деца од страна на корисникот.

Член 34

Родителот или старателот на детето со потешки психофизички недостатоци е должен до општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата да ја пријави секоја промена која влијае на користењето на правото на посебен додаток на деца со потешки психофизички недостатоци најдоцна во рок од 15 дена, од денот на настанатата промена.

IV. Висина на посебниот додаток

Член 35

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на посебниот додаток се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

1. прва цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството не го надминува износот од 5.000,00 динари,

2. втора цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува 5.001,00 до 7.500,00 динари,

3. трета цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 7.501,00 до 10.000,00 динари.

Член 36

Висината на посебниот додаток на децата со потешки психофизички недостатоци, сообразно возраста и материјалната положба на семејството изнесува:

I цензусна група

— до 15 години	3.000,00 динари;
— над 15 до 20 години	3.800,00 динари;
— над 20 до 26 години	4.500,00 динари

II цензусна група

— до 15 години	2.300,00 динари;
— над 15 до 20 години	3.000,00 динари;
— над 20 до 26 години	3.800,00 динари

III цензусна група

— до 15 години	1.800,00 динари;
— над 15 до 20 години	2.700,00 динари;
— над 20 до 26 години	3.600,00 динари

Член 37

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. IV. 1985 година и ќе се објави во „Службен гласник на град Скопје“.

Член 38

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр 08-68 од 14 март 1984 година.

Бр 08-82/10
8 април 1985 година
Скопје

Претседател,
Вангелица Стипарова, с р

172.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вола, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вола, на седницата одржана на 5 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Заради несметано остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација за комунално производни услужни работи „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврските за плаќање на придонес од личниот доход за 1984 година во износ од 69.678,00 динари што треба да ги плати по завршената сметка на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Кисела Вола.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-99/11

5 април 1985 година
Скопје

Претседател,

Стојанка Јовчевска, с. р.

173.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар, на седницата одржана на 4 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИ ДОХОД НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Заради неосметано остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација за комунално производни услужни работи „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврските за плаќање на придонес од личниот доход за 1984 година во износ од 69 678,00 динари што треба да ги плати по завршната сметка на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Центар

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-114/11

4 април 1985 година
Скопје

Претседател,

Марија Узунова, с. р.

174.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош, на седницата одржана на 5 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Заради неосметано остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација за комунално производни услужни работи „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврските за плаќање на придонес од личниот доход за 1984 година во износ од 69 678,00 динари што треба да ги плати по завршната сметка на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Карпош.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-103/11

5 април 1985 година
Скопје

Претседател,

Ацанка Јаневска, с. р.

175.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба, на седницата одржана на 8 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РО „КОМУНАЛЕЦ“ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Заради неосметано остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација за комунално производни услужни работи „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврските за плаќање на придонес од личниот доход за 1984 година во износ од 69 678,00 динари што треба да ги плати по завршната сметка на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Гази Баба.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-96/11

8 април 1985 година
Скопје

Претседател,

Мирко Колевски, с. р.

176.

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир, на седницата одржана на 8 април 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИ ДОХОДИ НА „РО „КОМУНАЛЕЦ“ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Заради неосметано остварување на основните права на работниците и редовно извршување на дејноста, Работната организација за комунално производни услужни работи „Комуналец“ — Скопје се ослободува од обврските за плаќање на придонес од личниот доход за 1984 година во износ од 69 678,00 динари што треба да ги плати по завршната сметка на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општината Чаир.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-82/11

8 април 1985 година
Скопје

Претседател,

Вангелица Стипчарова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КАВАДАРЦИ

177.

Врз основа на член 102 од Статутот на СИЗ за општествена заштита на децата — Кавадарци, Собранието на заедницата одржана на 27 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

За финансирање на СИЗ за општествена заштита на децата Кавадарци во 1985 година се утврдуваат следните стапки.

— сите ОЗТ од областа на стопанството ќе плаќаат придонес за општествена заштита на децата, по стапка од 3,10% од бруто личен доход,

— сите ОЗТ од областа на нестопанството како и сите останати корисници на општествени средства ќе плаќаат придонес за општествена заштита на децата, по стапка од 4% од бруто личен доход;

— сите ОЗТ од областа на образованието ќе плаќаат по стапка намалена за 50%, односно ќе плаќаат 2% од бруто личен доход.

Член 2

Се ослободуваат од плаќање на придонес за општествена заштита на децата:

— ООЗТ „Доне Попов“ Конопштиште и

— ООЗТ „Сототско Поле“ Сопот

Член 3

Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 03-55

4 март 1985 година

Кавадарци

Претседател,

д-р **Киро Коцев**, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ

178.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр 9/78) и член 14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Членот 2 од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општината Радовиш за 1985 година се менува и истиот ќе гласи:

„Член 2

Во 1985 година се утврдуваат следните стапки на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита и тоа:

— придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,38%;

— придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, по стапка од 0,32%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-10

6 април 1985 година

Радовиш

Претседател,

Добрила Андреева, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Одлуката за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобијност за 1985 година, бр. 34/4 од 8 март 1985 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 9/85, се поткраднале прешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

на Одлуката за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобијност за 1985 година

Во член 1 точка 1 во третиот ред наместо зборовите: „основната на данокот на доход остварен од земјоделска дејност, предвидена со Законот за данокот на доходот на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81 и 38/83)“ треба да стои: „доходот остварен од земјоделска дејност“.

Членот 2 се брише.

Членот 3 станува член 2.

Членот 4 станува член 3.

Од Собранието на РСИЗ за заштита од градобијност

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп покрената е постапка за утврдување на изгубено свидетелство од предлагачот Думбалоска-Конеска Милка од Прилеп, против противникот поранешното Средно-трговско училиште од Прилеп, сега РО Економско-трговски центар „К. Јосифовски-Питу“, — Прилеп за завршена I и II година од учебната 1949/50 и 1950/51 година.

Се повикуваат држателите на свидетелствата, како и секое друго лице, да се јават кај овој суд за да дадат подолбни податоци за изгубените свидетелства, или да го известат судот за лицето кое ги држи свидетелствата, или, пак, да стават приговор против водењето на оваа постапка во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, изгубените свидетелства од учебните 1949/1950 и 1950/51 за завршено средно-трговско училиште — Прилеп за предлагачката ќе бидат прогласени за уништени — загубени.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р бр. 225/85. (45)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението ФЛ бр 1/85 од 18 III. 1985 година, спроведува редовна ликвидација над Земјоделската заплата „Макреш“ од с. Макреш, Кумановско.

За ликвидационен управител именуван е Бошко Зисовски од Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 13.

Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови веднаш, а доверителите да ги пријават своите побарувања до Ликвидациониот совет на овој суд, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во

„Службен лист на СФРЈ“, со пријава во 2 примероци и соодветни докази. Рочиштето за испитување на пријавените побарувања од доверителите ќе се одржи на 26. IV. 1985 година со почеток во 8,00 часот, судница бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (99)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1254 од 15. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1654-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Земпроизвод“, РО — Скопје, ул. „Томе Пуре“ бр. 11, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Миомир Стерјоски — в.д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Живко Блажевски — в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1254/84. (413)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1231 од 14. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-5-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ Институт за економика и организација на земјоделството — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Владо Крстевски — директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р Методи Миланов, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1231/84. (414)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1214 од 12. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-54-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Работната организација за згрижување и воспитание „Снежана“, Ц. О. — Скопје, ул. „Никола Грчето“ бр. 3, Топанско Поле, со следните податоци: Досегашната фирма на Работната организација за згрижување и воспитание „Снежана“, Ц. О. — Скопје се менува, така што во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување, воспитание и образование „Снежана“, Ц. О. — Скопје, ул. „Никола Грчето“ бр. 3, Топанско Поле.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1214/84. (415)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1227 од 8. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1581-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Пламен“ — Монтажно-инсталатерска задруга, Р. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стефановски Љупчо — директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Ристо Ристовски — в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1227/84. (416)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1152 од 23. X. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-22-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, при Универзитетскиот центар за медицински науки, ООЗТ Клиника за очни болести — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Савица Јанева — директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник доц. д-р Јован Иванов — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1152/84. (417)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 770 од 17. X. 1984 година на регистарска влошка бр. 2-1082-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежната задруга „Архитект“, Ц. О. и ограничено емство — Скопје, со следните податоци: Давчевски Раде — досегашен в.д. директор, се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 770/84. (418)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1172 од 29. X. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1384-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската задруга „Градомонтажа“, РО — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Шкриел Назим — в.д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Цамовиќ Заим, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1172/84. (419)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1161 од 29. X. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-259-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Браќа Рибар“, Ц. О. — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 99, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бојановска Душанка — директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Тозија Ружа — директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1161/84. (420)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил под назив: „Стаклорезачка работилница за изработка на рамови за слики „Огледало“ Тони Ѓоловски, Скопје“ се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Аматерско културно уметничко друштво „Батинци“, с. Батинци — Скопје“ се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Централно основно училиште „Гоце Делчев“, с. Босилово — Струмица“ се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Зеленило — Београд“ — Београд ООУР „Парк“ — Скопје“ се огласува за неважен.

КОНКУРСИ

Врз основа на член 41 и 43 од Статутот на Центарот за стручно оспособување и преквалификација — Струга, Собирот на работните луѓе на Центарот

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за реизбор на индивидуален рабoтoвoдeн oрган (директор) на Центарот за стручно оспособување и преквалификација

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има виша стручна подготовка од професионална струка со најмалку 6 години работно искуство, од кои 5 години на раководно место на стручно оспособување на возрасни;

— да има организаторски и други работни способности;

— да поседува морално-политички квалитети;

— да не е осудуван за кривично дело и стопански криминал.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. Пријавите со потребните документи како доказ дека се исполнети конкурсните услови да се доставуваат до Центарот за стручно оспособување и пре-квалификација — Струга.

Неблаговремените и некомпетираните документи нема да се земаат во разгледување. (191)

Врз основа на член 61 и 62 од Статутот, Браварско-лимарската задруга „25 Мај“ — Скопје

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за преизбор на рабoтoвoдeн oрган — директор

Услови:

Кандидатот да е ВКВ или КВ бравар со најмалку 6 години работно искуство, од кои 6 (шест) години на раковоодно работно место.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на Браварско-лимарската задруга „25 Мај“ — Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 15, Бутел I Скопје.

Некомпетираните документи нема да бидат разгледувани.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (192)

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), Општинската самоуправни интересна заедница на станувањето — Неготино

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за подобност на изведувач и собирање на понуди за отстапување на изградба и реконструкција на станбени згради на подрачјето на општината Неготино

1. Обемот и карактерот на работите детално се содржани и опишани со Инвестиционата програма за изградба и реконструкција на станбените згради на подрачјето на општината Неготино за периодот 1985—1987 година, предмерите за инвестиционите објекти и др., инвестиционно-техничката документација на инвеститорот;

2. Ориентационата вредност на работите на објектите изнесува 410.000.000,00 динари;

3. Изградбата и реконструкцијата на станбените објекти ќе се врши во:

— населбата „Саат кула“ во Неготино — изградба на 96 станови во 8 станбени згради тип П+2 и П+2+П кои се повторуваат по неколку пати;

— реконструкција на една станбена зграда тип П+3 на ул. „Маршал Тито“ во Неготино;

— изградба на станбена зграда тип П+3 со 9 стана и локал во Демир Капија;

— изградба на станбена зграда тип П+2 со 4 стана и локал во с. Долни Дрисан;

4. За утврдување на избор на најповолен изведувач инвеститорот ги утврдува следните критериуми кои понудувачот е должен да ги наведе во својата понуда:

— цените на изградба на објектите се единечни и фиксни;

— рокот за изведување е фиксен и не може да биде подош од 31 декември 1986 година;

— доказ за обезбеденост на градежните материјали (вклучени самоуправни спогодби, договори и сл.), со производителите на материјалите;

— препис од регистрацијата;

— податоци за расположливиот стручен кадар и механизација;

— план за динамика на изведување на работите во физички и финансиски обем;

— коефициент на дополнителни и непредвидени работи;

— гарантниот рок за квалитетот на извршените работи и начин на гарантирање.

5. Кон понудите понудувачите се должни да достават и:

— калкулации за формирањето на цената на бетонските работи, арматурата и сидарските работи;

— изјава дека за гарантниот рок ќе му издаде на инвеститорот гаранција од соодветна банка или бланко-меница од понудувачот.

6. Финансирањето на изградбата и реконструкцијата на објектите ќе се врши од тековниот прилив на средствата кај инвеститорот, со тоа што динамиката на плаќањето ќе се врши согласно утврдената динамика со Инвестиционата програма.

На заинтересираните понудувач ОСИЗ на станувањето — Неготино, преку Собранието на општината Неготино, може да му отстапи на овие локалитети проекти и локација за изградба на станбени згради што изведувачот ќе ги гради за пазар, под услови утврдени со Инвестиционата програма;

7. Доказите за подобност и понудите, согласно условите од овој конкурс, да се достават во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на конкурсот од ОСИЗ на станување — Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 152 во Неготино;

8. Заинтересираните организации на здружен труд во предвидениот рок за поднесување на понудите можат да се запознат со инвестиционата програма, со инвестиционно-техничката документација и да прибават предмери за објектите, секој работен ден од 7 до 15 часот во просториите на Стручната служба на инвеститорот;

9. Пријавите кои не ќе ги содржат податоците од овој конкурс и кои нема да бидат благовремено доставени — нема да се земаат предвид при разгледувањето;

10. Инвеститорот, во рок од 15 дена по истекот на рокот од конкурсот, кој ќе биде објавен во „Службен весник на СРМ“, ќе ги извести учесниците за изборот на најповолниот понудувач и која понуда е прифатена. (189)

Задружниот совет на Земјоделската задруга „1-ви Мај“ — с. Драмче, врз основа на член 81 од Статутот на Земјоделската задруга и одлуката на Задружниот совет од 28 февруари 1985 година

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за именување на индивидуален рабoтoвoдeн oрган — директор на 33 „1-ви Мај“ — с. Драмче

Покрај општите услови пропишани со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено висока стручна подготовка (земјоделски или економски факултет);

— да имаат работно искуство најмалку 5 години;

— да поседуваат организаторски способности и својство на соработка;

— во досегашното работење да покажале резултати во работата и развивањето на добрите меѓучовечки односи;

— да не постојат пречки по член 511 од Законот за здружениот труд.

Молбите со потребните документи, и тоа:

— диплома за завршено соодветно образование;

— потврда за работното искуство;

— уверение дека не постојат пречки по член 511 од Законот за здружениот труд.

Комплетираните документи да се достават до Комисијата за спроведување на конкурсот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Неблаговремено доставената и некомплетната документација нема да биде разгледана. (184)

Работничкиот совет на РО „Карпош“ за сервисирање и промет — Скопје

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за избор на шеф на комерцијална служба

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови

1. да има завршено средна стручна подготовка — електро техничар,
2. да има 5 години работно искуство во електро-механиката и сервисирањето,
3. да има организаторска способност;
4. да не е под истрага, да не е осудуван за кривични дела по член 511 од ЗЗТ;
5. да има добро познавање на работите од процентка на осигурувањето.

Со пријавата кандидатот треба да ги достави следните документи.

1. диплома — уверение за завршено образование,
2. потврда за работно искуство,
3. потврда дека не е осудуван.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите со потребната документација да се достават до конкурсната комисија при РО „Карпош“ за сервисирање и промет — Скопје, ул. „Наум Наумовски“ бр. 44.

Некомплетните и неблаговремено доставените документи нема да бидат разгледувани. (185)

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), Работната организација за промет на стоки на големо и мало „Интерпромет“ — Скопје

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за подобност на изведувач заради отстапување работи за изградба на инвестиционен објект

I

1. Предмет на конкурсот е утврдување на подобност на изведувачки организации на здружен труд за отстапување на изградба на Стоковна кука во Тетово.

2. Место на изведуваче на објектот е Тетово, на аголот на ул. „Илинденска“ и „Маршал Тито“.

3. Предмет на отстапување се следните работи: — градежни и градежно-занаетчиски работи, — инсталатерски работи.

4. Почеток на изведба на објектот е месец јули 1985 година.

5. Ориентациона површина на објектот е сса 6300 m²

6. Ориентациона вредност на работите е сса 270.000.000 динари.

7. Рок за изведуваче на работите е 8 (осум) календарски месеци од денот на воведувањето на изведувачот во работа.

8. Рок за поднесување на понуди за подобност е 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

II

1. Заинтересираните работни организации кои сметаат дека успешно ќе ги изведат споменатите работи треба да поднесат писмена пријава за учество на конкурсот.

2. Пријавата на конкурсот треба да содржи

- полн назив на работната организација, точна адреса и основна дејност,
- препис од регистрацијата во Стопанскиот суд,
- спремност на изведувачот за кредитирање (висина и услови),
- доказ за финансиската состојба оверена од СОК,
- образец-биланс на успехот за 1984 година,
- гарантен рок и начин на гарантирање,

— изјава дека благовремено ќе ги превземе сите потребни мерки за набавка на материјалите и дека недостигот на материјали нема да биде причина за продолжување на рокот,

— изјава дека за гарантниот рок ќе му издаде на Инвеститорот бланко меница за отстранување на недостатоците на објектот во гарантниот рок.

III

Пријавите кои нема да ги содржат податоците барани со Конкурсот и кои благовремено нема да бидат поднесени нема да се земат во разгледување.

IV

По разгледување на податоците од поднесените пријави, Инвеститорот ќе достави дефинитивна листа на понудувачи кои ќе ги оцени за подобни и ќе ги извести понудувачите за изборот во рок од 15 (петнаесет) дена.

V

Понудите да се достават на адреса РО „ИНТЕРПРОМЕТ“ — Скопје, Битпазарска број 60. (190)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, врз основа на член 24, 44 и 49 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85), ќе извршат избор на претседател на Општинскиот суд за прекршоци на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за стекнување својство на работник на државната управа:

1. да е државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
2. да е здравствено способен за вршење на задачите и работите,
3. против него да не се води кривична постапка;
4. да е дипломиран правник со положен правосуден испит.

Кандидатите да поднесат пријави до Собранието на Општината Центар — Скопје, Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето.

Кандидатите се должни кон пријавата да ги поднесат потребните документи и биографски податоци.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на општината Кочани и Винаца

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд — Кочани со судско одделение во Винаца, за Општинскиот суд — Кочани.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на општината Кочани — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот стопански суд во Скопје

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови, пријавите да ги поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
располага со следните изданија
(збирки):

- **ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ (ново)**

Овој закон се применува од 1 јануари 1985 година
Цена 185 динари

- **ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД** со Законот за дополнително на Законот за здружениот труд
Цена 240 динари

- **ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ**
со објаснувања и судска практика
— Второ дополнително издание —
Цена 400 динари

- **ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА** (сојузен и републички)
Цена 220 динари

- **ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА**
Цена 180 динари

- **КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ**
— со објаснувања —
Второ дополнително и изменето издание
Цена 380 динари

- **ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА**
— со објаснувања и со предметен регистар —
Цена 230 динари

- **ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО**
— со предговор и со предметен регистар —
Цена 300 динари

- **ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА** — книга II
Цена 250 динари

- **УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
Цена 245 динари

- **ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА**
Цена 200 динари

- **ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА**
— со објаснувања —
Цена 160 динари

- **ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**
Цена 155 динари

- **ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ**
Цена 45 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

Страна

172. Одлука за избор на претседател на Претседателството на СРМ — — — — — 305
173. Наредба за утврдување на основата за определување на боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Елејскиот дел на Македонија во 1985 година — — — — — 305

174. Правилник за образецот на легитимациите на инспекторите за вршење на инспекциски надзор во областа на општонародната одбрана — — — — — 305
175. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 89/84 од 30 јануари 1985 година — — — — — 306
176. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 111/84 од 20 февруари 1985 година — — — — — 306
177. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 187/84 од 28 февруари 1985 година — — — — — 307

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

165. Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години на живо на личните доходи од 1984 година заради утврдување на пензиската основа — — — — — 308
166. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и стапката за утврдување на фактичката положба — — — — — 308
167. Одлука за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година — — — — — 309
168. Одлука за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година — — — — — 311
169. Одлука за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година — — — — — 314
170. Одлука за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година — — — — — 317
171. Одлука за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на посебниот додаток за деца со потешки психофизички недостатоци за 1985 година — — — — — 320
172. Одлука за ослободување од плаќање придонес од лични доходи на РО „Комуналец“ за 1984 година — — — — — 322
173. Одлука за ослободување од плаќање придонес од личен доход на РО „Комуналец“ за 1984 година — — — — — 323
174. Одлука за ослободување од плаќање придонес од личен доход на РО „Комуналец“ за 1984 година — — — — — 323
175. Одлука за ослободување од плаќање придонес од лични доходи на РО „Комуналец“ за 1984 година — — — — — 323
176. Одлука за ослободување од плаќање придонес од лични доходи на РО „Комуналец“ за 1984 година — — — — — 323

КАВАДАРЦИ

177. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за финансирање на СИЗ за општествена заштита на децата за 1985 година — — — — — 324

РАДОВИШ

178. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општината Радовиш за 1985 година — — — — — 324
Исправка на Одлуката за утврдување на стапките на придонесот за заштита од градобијност за 1985 година — — — — — 324

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 10а, Пошт. факс 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје